

Народна банка на Република Македонија



Месечна информација 11/2012

Декември, 2012 година

Резиме

Максималната каматна стапка на благајничките записи на НБРМ и во ноември беше задржана на нивото од 3,75%. Клучните показатели за макроекономските движења во ноември, гледано од аспект на монетарната политика, главно беа поволни. Имено, годишната динамика на инфлацијата во текот на ноември значително забави, укажувајќи на постепено намалување на инфлациските притисоци. Од друга страна, базичната инфлација сè уште забрзува на годишна основа, но сепак овие промени се условени пред сè од една компонента и укажуваат на сè уште ограничени преносни ефекти од растот на цените на храната и енергијата. Воедно, НБРМ и во ноември оствари нето-откуп на девизи на девизниот пазар. Притоа, промените во девизните резерви покажаа дека надворешната позиција е стабилна, при што девизните резерви и понатаму се на адекватното ниво. Показателите за економската активност потврдија дека во третото тримесечје состојбата во реалниот сектор е подобра во однос на првата половина на годината. Сепак остварениот економски раст е релативно слаб, а финансиската поддршка преку домашниот банкарски сектор и натаму расте, но со забавено темпо. **И покрај ваквите движења ризиците и понатаму постојат.** Сè уште присутната неизвесност и постојаното влошување на оцените за глобалниот раст и понатаму претставуваат ризик за идните трендови во надворешниот сектор. Воедно, имајќи ја предвид променливоста на цените на светските пазари, како и неизвесноста околу силината на нивните понатамошни преносни ефекти, ризиците околу идната патека на инфлацијата и понатаму се присутни. Присуството на овие ризици, секако, наметнува потреба од голема претпазливост при водењето на монетарната политика.

Наспроти непроменетата максимална каматна стапка на благајничките записи, во ноември Советот на НБРМ¹ изврши промени кај инструментот задолжителна резерва. Овие промени предвидуваат намалување на основата за задолжителна резерва на банките за износот на новоодобрени кредити на нето-извозниците и на домашните производители на електрична енергија, како и за вложувањата во должничките хартии од вредност во домашна валута без валутна клаузула издадени од споменатите претпријатија. Со овие промени се создаваат услови за намалување на цената на кредитите одобрени на нето-извозниците и на домашните производители на електрична енергија, со што се дава поддршка на кредитирањето во овие сектори, коишто се битни за обезбедување стабилна позиција на билансот на плаќања. Со оглед на тоа дека станува збор за нестандартна мерка, се предвидува оваа измена да се применува заклучно со 2014 година, кога зависно од постигнатите резултати, ќе се преиспита потребата од нејзина натамошна примена.

Најновите податоци за БДП покажуваат минимален годишен реален раст на економската активност во третиот квартал. Според првичните податоци на ДЗС, во третото тримесечје, растот на БДП изнесува 0,2%, наспроти падот во претходните два квартала. Притоа, со исклучок на индустријата и туризмот, активноста во сите останати дејности забележа раст на годишна основа. Најголем придонес има „градежништвото“ со стапка на раст од 16,7%, а потоа следуваат дејностите

¹ Новата Одлуката за задолжителна резерва беше донесена на седницата на Советот на НБРМ на 29 ноември 2012 година, а е објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 153/2012. Покрај промените што се објаснуваат подолу во пасусот, со овие измени се предвидува и стапка на издвојување задолжителна резерва на обврските на банките врз основа на издадени должнички хартии од вредност во домашна валута од 0% и оригинален рок на достасување од најмалку две години, во висина на номиналната вредност.

„сообраќај, складирање и врски“, „финансиско посредување и активности со недвижен имот“ и „јавна управа и одбрана“ со стапки на раст од 2,3%, 1,7% и 1,6%, соодветно. Индустријата, како најзначајна економска дејност, бележи реален пад веќе четири квартали по ред, при што во третото тримесечје дојде и до забрзување на падот и тој изнесуваше 7,6% (7,2% во претходниот квартал). Од аспект на потрошувачката, бруто-инвестициите се главниот двигател на растот со годишна стапка на реален раст од 14,6%, а позитивен придонес кон БДП има и јавната потрошувачка (раст од 2,3%). Личната потрошувачка, за првпат по шест квартали на раст, бележи годишно намалување од 2,3%, додека нето-извозот има негативен придонес при истовремен пад на извозот (од -2,9%) и раст на увозот (од 1,2%).

Со оглед на ограничениот број расположливи високофреквентни податоци за последниот квартал на 2012 година, засега е сè уште рано да се даде прецизна оценка за движењето на економската активност во овој период. Во однос на расположливите податоци, физичкиот обем на индустриското производство во октомври повторно стагнираше и е речиси на нивото од август (анализирано на сезонски приспособена основа), што доведе до забавување на годишниот пад. Месечната стагнација е во согласност со оценките на раководителите во преработувачката индустрија, коишто укажуваат на речиси непроменето ниво на искористеност на капацитетите. Од аспект на идните очекувања, во октомври има незначително влошување кај очекувањата за обемот на производство во однос на претходниот месец, а очекувања за влошување има и во поглед на бројот на вработените и продажните цени за наредниот тримесечен период. Кај останатите сектори, позитивни поместувања се забележани кај трговијата, при засилување на годишната стапка на раст кај трговијата на големо и забавување на годишната стапка на пад кај трговијата на мало. Истовремено, годишниот раст на предвидената вредност на издадените одобрености за градење во октомври упатува на позитивни движења во градежништвото и во наредниот период.

Индикативните категории за агрегатната побарувачка, во реални показатели, засега упатуваат на подобрување кај личната потрошувачка, натамошен раст кај инвестициската активност и јавната потрошувачка, но проширување на трговското салдо во последното тримесечје на 2012 година. Со оглед на нецелосноста на податоците и нивната расположливост само за првиот месец од кварталот, и од овој аспект сè уште е рано да се даде прецизна оценка за движењето на економската активност. Согледувањата за поповолни поместувања кај личната потрошувачка, имајќи го предвид ограничениот број расположливи податоци, произлегуваат пред сè од растот кај увозот на стоки за широка потрошувачка, наспроти падот во претходниот квартал, одржувањето на темпото на раст на кредитите за домаќинствата и забавениот пад кај производството за стоки за широка потрошувачка. Согледувањата за инвестициската активност се засноваат врз забрзувањето на годишниот раст на домашното производство на капитални добра и истовремено нивен висок увоз, наспроти падот во претходните неколку квартали, но при благо забрзување на стапката на пад за долгорочно кредитирање на корпоративниот сектор и натамошен пад на државните капитални инвестиции. Очекувањата за раст на јавната потрошувачка се темелат врз високиот годишен раст кај плаќањата на стоки и услуги (заради ниската споредбена основа), при речиси иста стапка на пад кај исплатената маса на плати. Од друга страна, трговската статистика во октомври посочува на влошување на трговскиот дефицит на годишна основа, при номинален пад на извозот и раст на увозот.

Досегашните остварувања во надворешниот сектор главно ја следат проектираната динамика. Согласно со последните расположливи податоци за

билансот на плаќања во третиот квартал од годината е остварен **суфицит на тековната сметка од 91 милион евра, или 1,2% од БДП**. Во однос на истиот период од претходната година, позитивното салдо бележи проширување за 0,4 п.п. од БДП, што се должи на стеснувањето на трговскиот дефицит и повисоките приливи од приватните трансфери. **Во овој период, кај капитално-финансиската сметка се остварени нето-одливи од 52,4 милиони евра, или 0,7% од БДП** (во најголем дел поради високите одливи кај валутите и депозитите). Високо фреквентните податоци од надворешниот сектор покажуваат проширување на трговскиот дефицит во октомври и годишен пад на нето-приливите на менувачкиот пазар во ноември, при поинтензивно намалување на понудата на странска ефективна во споредба со падот на побарувачката. Намалувањето на нето-откупот се должи и на повисоката споредбена основа во ноември 2011 година, кога заради засилувањето на кризата во евро-зоната и зголемената неизвесност за иднината на еврото на менувачкиот пазар се јави поизразена конверзија на еврата во домашна валута. **Бруто девизните резерви** сè уште се на соодветно ниво и на 30.11.2012 година изнесуваа 2.097,5 милиони евра, што претставува пораст од 28,6 милиони евра во однос на крајот од претходната година.

Во ноември 2012 година, вкупниот депозитен потенцијал на банките продолжи да расте со забавена годишна динамика (5,1%, наспроти 5,5% во октомври), во услови на забавен раст на депозитите на домаќинствата и истовремено намалување на депозитите на корпоративниот сектор. **Забавување на растот се забележува и кај кредитната активност, при што вкупните кредити кон приватниот сектор, осми месец по ред, растат со забавена стапка, којашто во ноември изнесува 5,6% (5,9% во октомври).** Ваквата динамика на вкупните кредити го одразува намаленото кредитирање на корпоративниот сектор, во услови на стабилен раст на кредитите на домаќинствата.


Основната каматна стапка во ноември е непроменета...



Извор: НБРМ.

Во ноември, максималната каматната стапка на благајничките записи беше задржана на нивото од претходните шест месеци и изнесуваше 3,75%. Притоа, просечната пондерирана каматна стапка на аукцијата на благајнички записи одржана во ноември се задржа на нивото од претходните месеци и изнесуваше 3,73%.


... при непроменети потрошувачки цени на месечна основа...



Извор: ДЗС и НБРМ.

По значителното забавување на месечниот раст на потрошувачките цени во октомври, во ноември нивното ниво остана непроменето. Притоа, вкупната годишна инфлација значително забави во однос на октомври и се сведе на 4,6%. Од друга страна, кај базичната инфлација беше забележано забрзување на растот. Сепак, ваквите промени кај базичната инфлација се предизвикани пред сè од растот на една категорија цени и со тоа не упатуваат на поизразени преносни ефекти од растот на цените на храната и енергијата.

... и пораст на девизните резерви.




Извор: НБРМ.

На крајот на ноември, девизните резерви достигнаа ниво од 2.097,5 милиони евра, што претставува пораст во однос на крајот од претходната година. Девизните резерви сè уште се одржуваат на соодветно ниво.


Во ноември, забави годишниот раст на инфлацијата...

годишни придонеси кон инфлацијата во п.п.



Извор: ДЗС и НБРМ.

...при мало забавување на годишната стапка на инфлација во евро-зоната.



Извор: Еуростат. *проценет податок

Цената на нафтата на светските берзи забележа пад, којшто продолжи и во првата половина на декември.



Извор: Управа за информации за енергетиката (The Energy Information Administration) - статистичка агенција на Министерството за енергетика на САД и НБРМ.


Во ноември, потрошувачките цени се непроменети на месечна основа. Притоа, падот на цените на храната (свежиот зеленчук и овошје) и на течните горива беше неутрализиран од растот на цените на облеката и обувките. На годишна основа, стапката на инфлација забави и се сведе на 4,6%, како резултат на забавената динамика на раст на цените на храната и во помала мера на течните горива, при мало засилување на годишната динамика на базичната инфлација.

Во ноември, годишната стапка на инфлација во евро-зоната веќе втор последователен месец забавува и изнесуваше 2,2%. Растот на цените главно беше предизвикан од цените на енергијата (течни горива, електрична енергија и гас), храната (месото, овошјето) и тутунот. На месечна основа, инфлацијата во евро-зоната забележа пад од 0,2%, главно заради пониските цени на течните горива, услугите за преместување и воздушниот сообраќај.

Просечната цена на суровата нафта на светските берзи во ноември забележа месечен пад од 2,0% и изнесуваше 109,7 САД-долари за барел. Надолниот тренд продолжи и во првата половина на декември, при што просечната цена достигна 109,0 САД-долари за барел. Во овој период, цената на пазарите е под влијание на ризиците околу неизвесноста за глобалниот економски раст и потенцијалниот прекин на производството на нафта на Блискиот Исток. На 17.12.2012 година, РКЕ донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати за 1,47%².


² Промената на цената, којашто се врши на секои 14 дена, произлегува од апрецијацијата на денарот во однос на САД-доларот (од 1,08%), падот на цената на суровата нафта на светските берзи (0,99%), при дивергентни движења на референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар.

Во септември е забележано благо јакнење на динамиката на годишниот раст на нето-платата.



Номиналната нето-плата во септември бележи месечно намалување од 0,9%, по два месеца на последователен месечен раст. Месечниот пад во целост се должи на надолните поместувања на платите во индустријата и во земјоделството. Набљудувано по одделни гранки, најизразен пад бележат платите во рударството и во дејноста снабдување со електрична енергија. На годишна основа, номиналната нето-плата бележи раст од 0,6%, што претставува благо јакнење на позитивната динамика. Во услови на засилен ценовен раст, реалниот годишен пад на нето-платата од 3,4% во август се засили достигнувајќи 4,5% во септември.

Во октомври има годишен пад на индустриското производство, но со малку побавна динамика...




Индустриското производство во октомври забележа минимален месечен раст, при што на годишна основа вкупниот физички обем на индустриското производство продолжи да се намалува, но со побавно темпо (годишен пад од 4,6%).

...и со најголем индивидуален негативен придонес на производството на тутунски производи.




Годишниот пад се должи на намаленото производство кај петнаесет од дваесет и седум индустриски гранки, коишто сочинуваат 67,6% од индексот. Најголем индивидуален придонес кон падот има намаленото производство на тутунски производи, по коешто следуваат производството на електрична енергија и на нафтени деривати.

Минимално влошување на оптимизмот во поглед на производството во наредниот тримесечен период.



Останатите сектори од економијата, во септември, претежно бележат позитивни промени...




Во октомври е забележано благо месечно зајакнување на оптимизмот на раководителите во поглед на тековната деловна состојба на претпријатијата во преработувачката индустрија. Мало месечно подобрување бележи и просечната искористеност на капацитетите. Истовремено, минимално влошување бележи оптимизмот во поглед на производството во следниот тримесечен период. Раководителите имаат нешто понеповолни очекувања и во поглед на вработеноста, како и согледувања за повисоки набавни и пониски продажни цени.

Телекомуникациите остварија двоцифрен годишен раст и засилување на динамиката во септември. Годишниот раст на трговијата на големо бележи забавување, а трговијата на мало забележа намалување и повторно навлезе во зоната на негативни промени. Иако со малку побавна динамика, солиден годишен раст е забележан и кај извршените градежни работи.

Во октомври, годишниот раст на трговијата на големо значително се засили, а падот на трговијата на мало забави.

...а движењата се слични и во третиот квартал на 2012 година.




*Податоците за кв.4 2012 се однесуваат на периодот окт. 2012 година.

Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

Од аспект на движењата кај останатите сектори од економијата, во *третото тримесечје* се забележува умерено забавување на реалниот раст на трговијата на големо, а динамиката на реалниот годишен пад на трговијата на мало забрзува. Растот на телекомуникациите, иако е солиден, во третиот квартал умерено забавува, додека вредноста на извршените градежни работи оствари висок двоцифрен раст по два квартала на негативни промени.

Индикациите за раст на градежната активност продолжуваат и во наредниот период.



Извор: ДЗС.


Во октомври 2012 година, предвидената вредност на издадените одобренја за градење е повисока за околу 30%, на месечна и на годишна основа, главно како резултат на издадените одобренја за високоградба.

Според првично расположливите податоци за индикативните категории на агрегатната побарувачка³, коишто се нецелосни, сè уште е рано да се даде прецизна оценка за движењето на вкупната економска активност во последното тримесечје на 2012 година. Сепак, анализата по компоненти засега упатува на подобрување кај личната потрошувачка, натамошен раст кај инвестициската активност и јавната потрошувачка, но проширување на трговскиот дефицит во последното тримесечје на 2012 година.

³ Види прилог-табели број 6, 7 и 8.

Во септември е остварен суфицит на тековната сметка ...


годишни промени,
во милиони евра*



Тековната сметка на билансот на плаќање во септември оствари суфицит од 22,8 милиони евра. Анализирано на годишна основа, суфицитот забележа благо намалување.

... што се должи на пониските нето-приливи на тековни трансфери и помалиот суфицит кај услугите ...


годишна промена,
во милиони евра



За оваа годишна промена во најголем дел придонесе намалувањето на тековните трансфери, надолнето со намалениот суфицит во размената со услугите. Од друга страна, намалувањето на трговскиот дефицит и дефицитот на доходот делуваа во спротивна насока.

... додека во капитално-финансиската сметка се забележани нето-одливи ...


во милиони евра



Кај капитално-финансиската сметка, во септември се забележани нето-одливи во износ од 36,2 милиона евра.

... коишто во најголем дел се должат на одливите кај странските директни инвестиции.

во милиони евра




Извор: НБРМ.

Највисоки одливи се забележани кај странските директни инвестиции⁴, а дополнителни одливи се забележани и кај трговските кредити, валутите и депозитите и странските заеми, но во значително помал обем. Од друга страна, приливи беа остварени кај портфолио-инвестициите, што се должи на продажбата на државните еврообврзници во сопственост на резиденти.

Во октомври е забележано проширување на трговскиот дефицит на годишна основа...

во милиони евра




Извор: ДЗС.

Во октомври, дефицитот во размената на стоки значително се зголеми во однос на истиот месец од претходната година (за 70,1 милион евра).

... што се должи на растот на увозот и намалениот извоз на годишна основа...

во %




Извор: ДЗС.

Ваквата промена на трговското салдо произлегува од движењата кај двете компоненти на размената, годишен пад на извозот на стоки (од 8,4%) и раст на увозот на годишна основа (од 11,6%).


⁴ Поради исплатените дивиденди во текот на септември.

... падот на извозот најмногу се должи на железото и челикот и на облеката...



Намалувањето на извозот на годишна основа во најголем дел е предизвикано од падот на извозот на железо и челик и на облека, а потоа и од извозот на тутун и нафтени деривати.

... додека повисокиот увоз главно се должи на нафтните деривати...



Растот на увозот е најизразен кај нафтните деривати, машините, обоените метали и хемиските производи, додека негативен придонес за растот е забележан главно кај железото и челикот.

... во услови на апрецијација на РЕДК на годишна основа...



Показателите за ценовна конкурентност на економијата на годишна основа укажуваат на намалување на ценовната конкурентност во октомври. Кај двата индекса се забележуваат притисоци за апрецијација, при што РЕДК дефлациониран со трошоците на живот апрецира за 1,1%, додека апрецијацијата на РЕДК мерен според индексот на цените на производителите изнесува 1,9%.

... што најмногу се должи на апрецијацијата на НЕДК.



Извор:НБРМ.

Индексот на НЕДК и понатаму бележи годишна апрецијација (од 1%), што произлегува од апрецијацијата на денарот во однос на српскиот динар (за 11,8%). Релативните цени мерени според двата ценовни индекса забележаа пораст на годишна основа, во услови на повисок раст на домашните цени во однос на растот на странските цени.

Пад на нето-откупот на менувачкиот пазар во ноември...



Извор:НБРМ.

Нето-откупот на менувачкиот пазар во ноември забележа пад на годишна основа од 6,2%, во услови на висока споредбена основа од претходната година⁵. На збирна основа, нето-откупот е сè уште значително повисок (за 21,3%), во споредба со истиот период од претходната година.

... во услови на пад на понудата и побарувачката на девизи.




Извор:НБРМ.

Во текот на единаесеттиот месец од годината, понудата на девизи забележа годишен пад од 5,4%, по остварениот висок раст во претходниот месец. Пад на годишна основа е забележан и кај побарувачката на девизи (од 2,4%), каде што е забележлив трендот на забавување на негативните стапки на раст.


⁵ Во последните месеци од претходната година, понудата на девизи на менувачкиот пазар забележа висок раст, во услови на исклучително висока неизвесност за иднината на евро-зоната, што ја намали довербата во еврото.

Заклучно со ноември, девизните резерви бележат пораст во однос на крајот на претходната година...



Од почетокот на годината до ноември, бруто девизните резерви се повисоки за 28,6 милиони евра во однос на крајот на 2011 година.

... при дивергентни движења кај одделните компоненти.




Порастот на девизните резерви во овој период главно се должи на нето-откупот на НБРМ на девизниот пазар и позитивните валутни промени и промените на цената на златото, коишто во целост го неутрализираа одливот на девизи врз основа на трансакциите за сметка на државата и на задолжителната резерва на банките во девизи.

Забрзување на годишниот раст на примарните пари во ноември...




Примарните пари во ноември забележаа забрзување на годишниот раст од 6,2% на 6,6%, предизвикано од забрзаниот раст на готовите пари во оптек⁶, при мало забавување на растот на вкупните ликвидни средства на банките на годишна основа.

... при пад на месечна основа, во услови кога монетарните инструменти и трансакциите на државата придонесоа за повлекување примарни пари.



Месечното намалување на примарните пари продолжи и во ноември, но со забавен интензитет во споредба со претходниот месец. Намалувањето се должи на повлекувањето на ликвидност преку монетарните инструменти и преку трансакциите на државата, додека девизните трансакции на НБРМ со банките-поддржувачи придонесоа за креирање ликвидни средства.

Годишниот раст на депозитите во ноември сè уште забавува.



Во ноември, вкупните депозити⁷ на годишна основа беа повисоки за 5,1%, наспроти 5,5% во октомври, што укажува на продолжување на трендот на забавен раст на депозитите забележан од април наваму.

⁶ Се однесува на готовите пари во оптек и готовината во облажната на банките.

⁷ Со вклучени депозитни пари. Почнувајќи од јануари 2009 година, депозитите вклучуваат и пресметана камата.

...при што растот во целост се должи на растот на депозитите во домашна валута...




Од аспект на валутната структура, денарските депозити, шести месец по ред, се основниот двигател на годишниот раст на вкупните депозити, во услови на континуиран пад на девизните депозити на годишна основа.

...додека од секторски аспект, новото штедење на годишна основа е генерирано од секторот домаќинства...




Годишниот раст на вкупните депозити и во ноември во целост произлегува од штедењето на домаќинствата, додека депозитите на претпријатијата од јули наваму имаат негативен придонес во креирањето на депозитната база.

...а од рочен аспект, целосен придонес на долгорочните депозити




Долгорочните депозити во ноември доминираат во структурата на новото штедење, во услови кога краткорочните депозити втор месец по ред забележуваат умерен пад на годишна основа.

Годишниот раст на најшироката парична маса е со забавена динамика во ноември...




Во ноември, монетарните агрегати продолжија да растат на годишна основа, но со забавен интензитет, при што најшироката парична маса M4 на годишна основа беше повисока за 5,7%, наспроти 6,1% во октомври.

... главно како резултат на намалувањето на краткорочните депозити.




Забавувањето на годишниот раст на M4 во ноември го одразува намалувањето на краткорочните депозити на годишна основа, при умерено забрзување на годишниот раст на депозитните пари и долгорочните депозити во ноември.

Забавување на годишниот раст на вкупните кредити во ноември...




Вкупните кредити во ноември забележаа годишен раст од 5,6%, што претставува забавување во однос на претходниот месец (раст од 5,9% во октомври).

...при што растот, во целост се должи на растот на кредитите во домашна валута...




Од валутен аспект, годишниот раст на вкупните кредити во ноември во целост се должи на денарските кредити, при годишен пад на девизните кредити, а ваквата карактеристика на кредитниот пазар е присутна трет месец по ред.

...од секторски аспект, корпоративните кредити и понатаму имаат позначајна улога во годишниот раст на вкупните кредити...




Од аспект на придонесот на двата главни сектора, годишниот раст на вкупните кредити и понатаму во поголем дел се должи на растот на кредитите на претпријатијата. Сепак, за последните три месеци е карактеристично постојано намалување на позитивниот придонес на кредитите на претпријатијата.

...од рочен аспект, најголем е придонесот на долгорочните кредити во порастот на вкупните кредити.



Долгорочните кредити и во ноември имаа најголем придонес за вкупниот кредитен раст, но сепак во текот на овој месец беше забележано зголемување на позитивниот годишен придонес кон растот на краткорочните кредити.


Показателот за покриеност на кредитите со депозити е на истото ниво од претходниот месец.



Извор: НБРМ.

Во ноември, показателот за покриеност на кредитите со депозити се задржа на истото ниво како и во претходниот месец, од 90,4%, во услови на речиси еднаква стапка на раст на вкупните кредити и депозити, на месечна основа.


Каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на депозити забележаа надолни промени во ноември.



Извор: НБРМ

По растот на МБКС и МКДОНИА во октомври, во ноември каматните стапки на меѓубанкарскиот пазар на пари умерено се намалија, во услови на непроменета просечна пондерирана каматна стапка на благајничките записи на НБРМ остварена на аукцијата во ноември. Каматната стапка на СКИБОР (еден месец) забележа пад, трет месец по ред.


Вкупните денарски активни и пасивни каматни стапки се непроменети во октомври...



Каматните стапки на денарските кредити и депозити во текот на октомври се задржаа на истото ниво од претходниот месец.

Извор: НБРМ


...при истовремено непроменети каматни стапки на вкупните девизни кредити.



Каматните стапки на вкупните девизни кредити, четврт месец по ред, се задржаа на истото ниво, при минимален пад на каматната стапка на девизните депозити.

Извор: НБРМ

Раст на каматните стапки на новоодобрените денарски кредити и новопримените денарски депозити.



За разлика од намалувањето на каматните стапки на новоодобрените денарски кредити и новопримените денарски депозити во претходниот месец, во октомври овие каматни стапки забележаа пораст.

Извор: НБРМ

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	<u>XI.2012</u> X.2012	<u>XI.2012</u> XI.2011	<u>I-XI.2012</u> I-XI.2011	<u>XI.2012</u> X.2012	<u>XI.2012</u> XI.2011	<u>I-XI.2012</u> I-XI.2011
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	0.0	4.6	3.2	0.0	4.6	3.2
Исхрана	-0.2	4.2	2.2	-0.1	1.7	0.9
Производи од жито	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0
Свеж и преработен зеленчук	-3.0	-2.0	3.6	-0.2	-0.1	0.1
Свежо и преработено овошје	-2.8	5.7	-0.4	-0.1	0.2	0.0
Свежо и преработено месо	1.3	7.8	4.3	0.1	0.7	0.4
Свежа и преработена риба	0.6	6.5	4.2	0.0	0.1	0.0
Свежо и преработено млеко	0.7	2.7	1.6	0.0	0.2	0.1
Свежи јајца	1.2	22.9	10.4	0.0	0.3	0.1
Маснотии	-2.1	15.3	-0.5	0.0	0.3	0.0
Тутун и пијалаци	-0.1	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Облека и обувки	2.2	9.9	4.8	0.1	0.7	0.3
Домување	0.0	9.5	7.5	0.0	1.5	1.2
Стан (станарина, вода, услуги)	0.0	3.2	2.5	0.0	0.1	0.1
Огрев и осветление	0.1	13.6	10.9	0.0	1.4	1.1
Греење и услуги	0.2	3.4	7.1	0.0	0.1	0.2
Електрична енергија и осветлување	0.0	18.4	12.7	0.0	1.3	0.9
Хигиена и здравје	0.3	4.2	2.6	0.0	0.4	0.2
Култура и разонода	0.0	3.1	1.5	0.0	0.1	0.1
Сообраќајни средства и услуги	-0.6	1.5	2.9	-0.1	0.2	0.4
Течни горива и масла	-1.6	4.9	8.1	-0.1	0.2	0.4
Сообраќајни и птт услуги	0.0	-1.8	-2.0	0.0	-0.1	-0.1
Ресторани и хотели	0.1	1.2	2.4	0.0	0.1	0.1
Останати услуги неспомнати на друго место	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012			последни месеци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	авг 12	сеп 12	окт 12	ное 12
	годишни промени во %														
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	4.1	4.7	3.6	3.2	2.5	2.1	3.8	3.7	5.3	5.3	4.6
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	4.1	4.4	4.1	3.9	2.5	2.3	2.8	2.5	2.8	3.1	3.2
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	1.8	1.8	1.5	2.2	2.7	2.9
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	7.1	6.9	6.8	7.0	9.4	8.7	11.2	13.1	13.8	11.4	10.9
Цени на производители на индустриски п-ди	10.2	-7.0	8.7	11.1	13.6	11.6	10.2	9.1	5.1	3.1	4.7	3.6	6.3	5.7	5.5
Продуктивност	1.9	-4.2	1.4	1.9	0.9	1.3	1.2	4.1	0.2	-1.6	-0.6	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	0.3	0.6	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-3.4	-4.5	-	-

*За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*

	2011				2012				2011				2012							
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	јул	авг	септ	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	јул	авг	септ
	номинални годишни промени во %								реални годишни промени во %											
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	-0.2	0.3	0.6	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-2.4	-3.4	-4.5
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	7.8	6.5	4.9	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	2.5	5.4	2.7	-0.4
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	7.8	6.5	4.9	-5.1	-0.9	1.0	3.5	4.5	3.4	2.5	5.4	2.7	-0.4
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	0.1	0.8	0.7	1.2	0.4	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-1.8	-1.9	-2.9	-1.5	-2.4	-4.6
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	-2.3	-0.7	1.2	-2.4	-0.8	3.5	-1.1	1.5	-4.3	-8.8	-4.3	-4.3	-1.1	-5.9	-5.8
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	0.6	0.8	1.6	1.0	-0.1	0.3	-0.8	0.1	-1.3	-1.9	-1.5	-2.8	-0.6	-2.6	-5.2
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	1.5	1.8	0.6	3.7	1.1	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	1.8	-0.6	-1.9	-1.6	-0.1	-4.1
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	-1.0	-0.3	-0.9	0.5	-0.5	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-1.5	-3.1	-4.0	-3.2	-3.1	-5.5
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	1.7	2.0	1.6	2.1	2.4	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	0.4	-0.4	-1.7	-0.7	-1.6	-2.7
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-1.6	0.2	-0.9	0.2	1.3	-1.0	0.4	0.5	-0.6	0.7	-3.6	-3.4	-3.1	-3.4	-3.8
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	1.3	1.8	3.1	-0.1	2.3	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-0.1	-0.8	-1.9	0.8	-3.7	-2.8
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	-0.4	-1.7	-1.4	-1.5	-2.2	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-2.1	-2.5	-5.3	-3.6	-5.0	-7.2
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	-0.4	0.3	1.5	-2.8	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-1.6	-0.7	-4.0	-2.0	-2.1	-7.7
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-18.8	1.9	-0.7	3.4	3.2	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	16.0	-20.5	-1.8	-2.9	-0.4	-2.0
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-0.6	-0.4	-0.5	0.8	-1.4	6.6	-2.2	0.5	1.5	-9.6	-2.7	-4.0	-2.7	-2.8	-6.4
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	4.8	-1.3	-0.9	-3.9	0.9	-8.0	-5.8	1.7	0.7	7.6	2.6	-4.9	-3.1	-7.4	-4.2
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	10.4	10.0	3.2	15.2	12.2	-1.2	1.2	4.9	11.7	15.2	8.1	6.0	0.9	11.0	6.5
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-7.7	-7.8	-7.3	-7.6	-8.5	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-6.4	-9.6	-11.2	-9.4	-10.9	-13.1
Јавна управа и одбрана; задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.5	-0.3	-1.3	-0.4	0.7	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-1.3	-0.6	-4.0	-3.5	-3.9	-4.4
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.1	-0.1	-0.5	0.0	0.4	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.3	-2.1	-3.7	-2.7	-3.6	-4.7
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	3.0	3.1	2.5	3.1	3.7	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	-0.6	0.8	-0.6	0.3	-0.6	-1.6
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-9.4	-8.5	-8.0	-9.2	-8.2	2.6	2.4	4.6	6.4	-7.5	-11.3	-11.8	-10.1	-12.5	-12.8
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	3.4	1.1	-3.2	-3.9	11.1	14.3	20.8	21.5	2.2	-2.3	1.3	-2.6	-5.4	-7.4	5.5

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

* ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредили со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 4

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2011				2012			Најнови податоци				кумулатив 2012
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	јули 12	авг 12	септ. 12	окт. 12	
	ГОДИШНИ ПРОМЕНИ ВО %															
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	2.8	6.1	3.6	1.3	1.0	-0.9	-0.7	0.2	-	-	-	-	-0.5
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	13.8	5.3	1.4	-4.7	-8.4	-5.6	-6.8	-6.9	-8.1	-5.6	-4.6	-6.7
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	61.8	60.0	17.4	22.5	-19.1	-10.5	45.1	76.5	33.0	25.6	-	8.8
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	6.5	13.5	12.3	12.9	4.7	6.4	5.3	6.4	7.0	2.6	8.2	5.8
Телекомуникации	8.9	6.6	18.3	16.8	13.2	16.6	17.4	19.8	17.3	15.5	13.8	14.9	12.4	14.0	-	15.4

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 5

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008 2009 2010 2011				2011				2012			октомври 2012	
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	промена, %	придонос, п.п.
	годишни промени во %												
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	7.4	7.9	14.6	-5.2	13.4	-10.4	-7.4	5.6	-13.7	-0.7
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	0.8	-3.8	0.8	-6.0	11.2	5.2	0.5	1.9	-1.4	-0.2
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.3	-17.4	-16.5	-9.7	-12.3	4.6	2.4	-5.3	42.3	1.5
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	16.8	1.3	43.1	21.8	-3.2	16.8	5.7	-29.1	-55.6	-4.7
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	19.2	35.2	26.4	11.3	6.4	-19.5	-13.5	-7.1	30.6	2.4
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-5.6	8.6	6.4	-15.7	-15.5	-22.2	-4.3	-25.1	-43.0	-1.0
Производство на кокс и рафинирани нафтни производи	1.6	-8.9	-6.2	-20.3	43.0	-46.2	-23.0	-37.6	-49.1	-82.1	-97.2	-97.9	-1.9
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	8.2	11.0	5.1	5.0	10.8	-1.6	10.1	25.1	-0.7	0.0
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	10.0	13.1	14.5	11.4	-0.1	-22.6	-21.5	-29.1	-21.6	-1.6
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	7.0	34.0	11.1	7.7	-16.1	-3.8	-8.6	-17.5	-7.5	-0.9
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема	52.0	38.8	-53.5	-12.8	30.8	-11.0	-29.7	-16.3	50.1	65.4	140.4	86.5	5.4
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	2,2 пати	2,9 пати	2,9 пати	2,2 пати	22.9	-47.5	-53.5	-53.5	-35.0	-1.3
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	2,0 пати	3,6 пати	79.2	2,2 пати	37.8	-0.8	49.1	24.3	2 пати	1.9
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-11.1	-3.1	-21.6	-16.7	-4.1	-17.6	-5.1	8.9	-26.8	-3.1

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 6

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

	2008	2009	2010	2011	2010				2011				2012			Најнови податоци			
					Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Јул-12	Авг-12	Сеп-12	Окт-12
реални годишни промени во %																			
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	0.9	1.5	4.4	1.7	7.4	6.7	9.9	8.4	-4.4	-3.7	-5.0	-2.5	-3.1	-9.3	-6.9
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-0.1	23.1	6.0	-4.2	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-12.1	-8.7	-2.1	3.2	-27.4	-21.3
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	9.8	-8.7	7.8	1.4	-1.4	15.2	13.2	4.2	4.5	-7.7	4.6	4.8	0.4	0.2	-8.8	-2.9	-22.1	0.1	6.6
Домашно производство на потрошни добра	5.8	-4.6	-1.8	6.8	-5.8	-7.5	2.5	2.7	8.2	16.4	3.9	0.4	-6.0	-5.8	-9.0	-7.8	-5.0	-14.0	-2.3
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	-0.4	0.8	2.1	2.2	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.5	1.1	4.1	2.6	1.1	1.1
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	2.8	1.1	1.1	0.7	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-2.4	-3.4	-4.5	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.0	2.2	105.7	30.6	3.2	0.6	-9.0	-13.9	0.7	24.7	32.3	29.8	1.2	13.2	0.1	-10.3	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	2.5	2.1	0.0	0.0	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.4	2.2	1.5	3.0	1.5	0.1	-1.7

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 7

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

					2010				2011				2012			Најнови податоци			
	2008	2009	2010	2011	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Јул-12	Авг-12	Сеп-12	Окт-12
реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари																			
Увоз на средства за работа*	19.4	-3.3	-12.7	2.2	-32.2	-11.0	5.0	-10.0	8.3	16.9	-6.6	-6.0	-9.3	-11.2	-0.5	4.6	13.7	-18.4	23.2
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	7.1	-8.4	33.5	17.0	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-12.3	39.9	72.5	28.2	19.3	-
Домашно производство на капитални производи	-1.0	-23.1	-10.8	41.0	-27.7	-5.9	-12.7	5.1	64.5	44.7	43.0	18.6	-13.9	-13.6	22.3	24.1	23.9	19.6	28.6
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	24.0	-26.4	73.8	-1.5	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	-25.5	-0.3	-54.4	28.5	51.6	-7.5
Странски директни инвестиции**	-8,211.9	-14,385.6	766.5	9,310.5	-758.9	-1,191.6	-15.0	2,732.1	9,856.9	-3,259.1	67.8	2,645.0	-6,700.6	428.6	-3967.6	174.1	-2,698.3	-1402.0	-
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	4.5	7.8	8.8	9.1	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	5.5	-3.0	3.8	0.6	-3.0	-3.7
Залихи на готови производи	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-6.8	-18.0	-6.7	-5.8	6.0	19.5	18.2	6.0	-3.9	-1.8	-8.8	-7.6	-12.4	-6.2	-7.7

*реалните стапки на раст се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012				Јан-Окт 2012	годишни стапки на промени во 2012 година (во %)					процент на реализација
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Октомври		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Октомври	Јан-Окт	
во милиони денари																
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	31,798	35,133	35,446	10,965	113,342	1.2	-2.5	2.9	1.0	0.5	75.8
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	27,872	28,962	30,368	9,536	96,738	2.0	-1.9	-0.3	-2.3	-0.3	78.2
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	210	192	224	145	771	9.4	31.5	48.3	119.7	38.9	170.6
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	18,217	18,592	20,013	5,929	62,751	1.2	-4.2	-1.2	-9.2	-2.2	76.7
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	2,298	2,363	2,276	695	7,632	2.5	1.6	-0.5	-0.1	1.1	74.7
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	964	1,312	661	280	3,217	4.8	-12.3	-9.6	22.3	-4.7	82.5
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	9,798	9,100	10,460	2,884	32,242	-0.4	-10.3	-5.2	-17.2	-6.5	72.9
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	3,399	4,034	4,733	1,395	13,561	-0.7	9.4	9.4	-5.9	5.0	84.8
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	932	994	1,046	380	3,352	15.2	4.6	1.9	18.4	7.9	83.8
Други даноци	774	813	838	864	3,289	826	789	837	295	2,747	6.7	-3.0	-0.1	-7.8	0.1	78.5
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	9,445	10,178	10,131	3,462	33,216	3.4	2.2	0.7	9.3	2.7	80.1
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	6,375	6,876	6,836	2,336	22,423	3.0	2.0	0.6	9.0	2.6	81.9
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	402	437	435	149	1,423	3.6	2.8	0.2	10.4	3.0	74.0
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	2,668	2,865	2,860	977	9,370	4.1	2.4	0.8	9.9	3.1	77.0
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	2,782	3,081	3,683	1,093	10,639	-4.8	-14.1	9.7	23.8	-1.0	70.0
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	746	2,697	623	111	4,177	23.3	5.4	168.5	20.7	19.8	71.8
Странски донации	231	277	254	325	1,087	280	296	595	211	1,382	21.2	6.9	134.3	93.6	58.7	33.3
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	118	97	177	14	406	-64.5	-5.8	27.3	16.7	-30.7	67.7
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	36,328	38,650	39,424	12,164	126,566	3.4	-3.5	9.2	7.3	3.2	78.3
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	32,113	34,935	35,005	11,140	113,193	3.1	-0.7	10.0	8.4	4.4	80.7
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	5,680	5,702	5,650	1,892	18,924	-1.3	-1.2	-2.9	-1.9	-1.8	82.1
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	3,739	3,322	3,346	1,238	11,645	6.9	-11.8	7.0	41.3	3.3	73.2
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	22,164	25,110	24,416	7,784	79,474	3.0	0.7	14.1	6.5	5.7	81.4
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	208	191	345	200	944	20.2	-9.5	58.3	227.9	42.4	94.6
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	17,015	17,254	17,529	6,034	57,832	6.6	0.2	5.2	4.6	4.0	82.2
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	4,941	7,665	6,542	1,550	20,698	-8.3	2.1	45.1	4.7	9.6	78.9
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	530	801	1,593	226	3,150	48.0	16.9	7.0	35.3	16.7	85.9
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	242	347	291	128	1,008	23.5	-21.8	29.9	28.0	4.6	110.2
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	288	454	1,302	98	2,142	77.8	88.4	2.9	46.3	23.5	77.9
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	4,215	3,715	4,419	1,024	13,373	5.0	-23.9	3.4	-2.7	-6.0	62.4
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-4,530	-3,517	-3,978	-1,199	-13,224	21.6	-12.2	139.8	153.0	34.0	109.0

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

	2008	2009	2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2012
	во милиони евра																									
I. Тековна сметка	-862.2	-457.1	-143.6	-97.5	-66.3	-31.7	-88.0	0.1	-26.8	-6.2	33.4	28.8	32.4	-52.7	50.2	-224.3	-44.1	-26.6	-48.6	-75.6	-32.9	28.5	61.0	7.3	22.8	-108.4
A. Стоки	-1,762.5	-1,559.6	-1,447.8	-193.3	-142.3	-126.0	-149.1	-102.8	-122.8	-158.9	-132.6	-111.8	-100.0	-177.4	-164.9	-1,681.8	-144.6	-108.0	-157.2	-200.7	-159.4	-106.3	-120.9	-150.4	-106.2	-1,253.8
- Извоз на стоки, ф.о.б	2,692.6	1,932.6	2,530.1	222.2	238.6	251.6	276.1	285.2	256.1	234.1	278.6	312.3	281.6	265.7	276.7	3,178.9	210.1	234.0	264.6	239.5	276.3	273.1	273.6	246.7	253.4	2,271.3
- Увоз на стоки, ф.о.б.	-4,455.1	-3,492.2	-3,977.9	-415.5	-380.9	-377.6	-425.2	-388.0	-378.9	-392.9	-411.3	-424.1	-381.5	-443.1	-441.6	-4,860.6	-354.7	-341.9	-421.9	-440.2	-435.7	-379.4	-394.4	-397.1	-359.6	-3,525.1
B. Услуги	9.3	16.5	36.8	14.3	-5.6	11.1	5.1	10.1	8.4	9.6	18.0	10.8	7.3	-0.4	9.3	98.1	-5.8	-8.6	1.2	-0.7	-2.3	16.4	19.6	10.8	5.6	36.2
- Приливи	692.0	617.6	681.3	60.4	49.9	67.7	62.7	66.9	66.6	73.5	79.3	71.9	67.0	62.9	76.9	805.8	55.9	52.3	62.2	60.1	68.4	70.9	94.9	85.6	67.5	617.7
- Одлив	-682.8	-601.1	-644.6	-46.0	-55.5	-56.6	-57.6	-56.8	-58.2	-63.9	-61.3	-61.1	-59.7	-63.3	-67.7	-707.6	-61.7	-60.8	-61.0	-60.7	-70.7	-54.5	-75.3	-74.7	-62.0	-581.5
B. Доход	-94.4	-47.3	-99.9	-13.4	-0.2	-3.1	-55.4	-8.8	-15.5	-5.9	-2.1	-8.1	-1.6	-0.3	-6.4	-120.8	-7.4	-7.5	-12.3	-10.1	-12.2	-9.2	-10.6	-7.6	-4.2	-81.0
- Приливи	185.2	128.0	146.6	15.4	12.8	15.7	14.2	14.0	14.6	13.1	15.5	14.2	14.1	15.4	13.6	172.7	18.3	16.5	14.6	14.6	13.4	14.7	14.6	16.2	19.8	142.8
- Одлив	-279.6	-175.3	-246.5	-28.8	-13.0	-18.8	-69.6	-22.8	-30.1	-19.0	-17.7	-22.3	-15.7	-15.6	-20.0	-293.5	-25.7	-23.9	-26.8	-24.8	-25.6	-23.9	-25.3	-23.8	-24.0	-223.8
Г. Тековни трансфери	985.5	1,133.3	1,367.3	94.9	81.7	86.3	111.4	101.6	103.1	148.9	150.2	137.9	126.6	125.3	212.2	1,480.2	113.6	97.4	119.7	136.0	140.9	127.6	172.9	154.4	127.6	1,190.2
- Приливи	1,033.2	1,181.0	1,414.0	98.0	84.9	90.1	114.9	105.5	107.2	152.6	154.2	141.4	130.5	129.6	217.3	1,526.2	117.6	101.0	124.1	140.4	145.4	131.7	177.6	159.1	132.3	1,229.2
- Одлив	-47.7	-47.7	-46.7	-3.2	-3.2	-3.8	-3.5	-3.9	-4.1	-3.7	-4.0	-3.5	-3.9	-4.2	-5.1	-46.0	-3.9	-3.7	-4.4	-4.4	-4.5	-4.1	-4.7	-4.8	-4.7	-39.1
II. Капитална и финансиска сметка	886.2	430.0	142.3	102.0	66.2	48.8	99.9	2.5	21.9	-5.6	-36.6	-39.7	-32.2	50.0	-49.3	227.9	48.6	26.9	38.5	78.0	29.6	-34.7	-73.5	-19.2	-25.5	68.7
A. Капитална сметка	-12.2	20.2	12.5	7.8	0.9	0.8	1.2	1.4	0.9	3.1	0.5	0.3	0.4	1.2	2.8	21.3	0.1	2.3	0.7	1.0	0.4	0.3	2.9	1.6	2.6	11.8
- Приливи	0.0	25.4	25.7	8.0	1.9	2.0	2.3	2.4	2.5	4.0	2.3	1.5	1.9	3.3	4.4	36.5	1.8	3.1	2.0	1.7	1.7	1.8	3.8	2.8	3.6	22.3
- Одлив	-12.2	-5.3	-13.2	-0.3	-1.0	-1.2	-1.1	-1.0	-1.6	-0.9	-1.8	-1.1	-1.5	-2.0	-1.6	-15.3	-1.8	-0.8	-1.3	-0.7	-1.3	-1.5	-0.9	-1.2	-1.0	-10.4
B. Финансиска сметка	898.4	409.8	129.8	94.2	65.3	48.0	98.7	1.1	21.0	-8.8	-37.1	-40.0	-32.6	48.8	-52.0	206.6	48.6	24.7	37.8	77.0	29.1	-35.0	-76.4	-20.8	-28.1	56.8
1. Директни инвестиции	409.4	136.9	158.6	34.1	49.6	109.2	17.0	-12.4	-11.4	21.6	29.0	-5.1	32.5	58.5	14.1	336.8	31.2	34.0	6.0	-38.6	35.2	8.8	24.9	-21.3	-29.4	50.7
Директни инвестиции во странство	9.5	-8.1	-1.4	-0.3	-0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.5	0.2	-0.3	-0.4	0.1	-0.1	0.0	-0.5	0.0	-0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	-0.1	2.6	6.5
Директни инвестиции во земјата	399.9	145.0	160.0	34.4	49.8	109.0	17.0	-12.7	-11.4	21.1	28.8	-4.8	32.9	58.4	14.2	336.8	31.7	34.0	6.1	-38.6	30.7	8.8	24.9	-21.3	-31.9	44.2
2. Портфолио инвестиции	-50.6	104.0	-56.8	0.2	-2.2	-1.2	0.2	0.8	-5.5	-14.8	-2.8	1.0	-6.5	-3.8	-7.5	-42.1	0.2	1.8	0.9	8.1	0.0	1.4	-11.6	17.8	5.2	23.6
Средства	-0.5	-37.6	-21.9	-1.3	-3.0	-2.3	-2.7	0.0	-2.6	0.6	0.4	0.0	3.1	0.0	0.2	-7.6	-0.2	-0.9	-1.5	-1.8	-1.4	0.1	-0.5	2.2	0.9	-3.1
Обврски	-50.1	141.7	-34.9	1.6	0.8	1.1	2.9	0.7	-2.9	-15.4	-3.2	1.0	-9.6	-3.8	-7.6	-34.4	0.3	2.7	2.4	9.9	1.4	1.3	-11.1	15.6	4.2	26.7
3. Останати инвестиции	464.4	245.8	89.7	78.3	4.4	144.5	68.3	0.9	-0.9	-56.6	-56.3	-28.0	-62.8	-21.1	172.6	243.2	-4.0	-10.6	58.0	96.6	-23.4	-77.8	-42.4	11.9	-14.5	-6.1
3.1. Средства	207.4	-107.0	-159.7	28.3	-8.7	-25.1	-74.3	-60.4	-16.8	-180.2	32.7	99.5	-212.0	-25.6	40.6	-401.8	-72.0	25.1	-31.8	59.4	2.5	-24.0	-85.4	-24.3	-15.3	-165.9
3.1.1. Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2. Заеми	-4.7	-19.1	7.2	-0.5	-1.4	-1.0	-49.2	-57.4	-9.1	-98.3	53.7	73.8	-201.1	-17.1	77.4	-230.2	-83.4	62.8	-49.6	43.7	19.3	-10.2	-2.9	-18.1	-8.3	-46.7
3.1.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-49.7	-57.5	-11.1	-97.8	54.1	73.2	-202.4	-15.8	73.9	-233.1	-83.2	64.8	-45.0	44.4	19.5	-8.3	-0.5	-19.8	-6.4	-34.6
3.1.2.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.3. Банки	-0.3	-16.0	6.9	-0.5	-1.0	-1.0	0.7	0.3	1.9	-0.6	-0.7	0.7	1.5	-0.8	3.5	3.7	-1.2	-1.6	-4.4	-1.7	-0.1	-1.9	-2.5	1.8	-1.9	-13.4
3.1.2.4. Останати сектори	-4.4	-3.2	0.4	0.0	-0.4	0.1	-0.3	-0.2	0.1	0.1	0.4	-0.1	-0.2	-0.4	0.0	-0.9	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1	0.0	1.2
3.1.3. Валути и депозити	211.3	-88.1	-167.1	28.9	-7.3	-23.8	-25.3	-2.9	-7.7	-82.0	-21.1	26.0	-11.0	-8.5	-36.7	-171.6	11.3	-37.8	17.8	15.7	-16.8	-14.0	-82.4	-6.2	-7.0	-119.3
3.1.3.1. Монетарна власт	16.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.3. Банки	238.5	-86.0	-78.6	30.9	-3.1	-18.9	-17.8	6.8	2.5	-72.1	-11.0	43.7	8.1	11.8	-17.2	-36.4	29.0	-19.8	39.8	37.2	11.8	7.6	-60.3	9.2	6.5	61.0
3.1.3.4. Останати сектори	-43.2	-2.0	-89.1	-2.0	-4.2	-5.0	-7.5	-9.7	-10.2	-10.0	-10.1	-17.7	-19.2	-20.3	-19.5	-135.3	-17.6	-18.0	-22.0	-21.5	-28.6	-21.5	-22.1	-15.5	-13.5	-180.3
3.1.4. Останати средства	0.8	0.1	0.2	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2	0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1
3.2. Обврски	256.9	352.8	249.4	50.0	13.1	169.6	142.5	61.3	15.9	123.6	-89.0	-127.5	149.1	4.4	132.0	645.1	68.1	-35.7	89.9	37.2	-25.8	-53.8	43.1	36.2	0.8	159.8
3.2.1. Трговски кредити	-4.4	169.1	71.2	78.8	8.3	-95.4	50.8	-17.3	-5.2	24.6	-9.6	-60.3	-47.8	29.5	34.9	-8.9	26.8	2.0	33.2	64.1	-1.5	-40.6	-11.7	-2.5	-8.7	61.1
3.2.2. Заеми	241.9	69.9	121.4	2.8	8.4	247.7	80.6	66.2	21.4	85.2	-45.5	-79.3	193.0	1.9	82.9	665.2	51.9	-37.5	46.6	-53.7	-29.8	-12.5	60.6	36.6	6.0	68.1
3.2.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0																				

Табела 10

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра	Вкупно	Производи за храна	Пијалаци и тутун	Сировини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и непомната стока
ИЗВОЗ											
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012											
1	211	11	15	14	18	1	35	53	20	44	0
2	237	13	18	13	16	1	44	61	23	48	0
3	268	22	12	18	16	1	51	69	27	52	0
4	240	24	9	15	20	1	40	70	22	39	0
5	279	23	14	22	16	1	52	77	27	47	0
6	277	25	15	17	15	1	39	79	29	56	0
7	274	22	29	19	16	1	36	64	25	62	0
8	248	23	10	17	20	1	40	70	24	43	0
9	271	27	13	16	14	1	45	74	28	53	0
10	262	30	13	21	13	1	51	64	27	43	0
УВОЗ											
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,137	421	44	219	729	39	500	1,048	831	302	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012											
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	356	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	440	50	8	29	102	7	57	101	63	24	0
4	458	45	5	29	67	3	44	171	69	23	2
5	454	43	5	32	84	6	54	139	65	26	0
6	395	43	4	24	70	6	46	114	63	24	0
7	413	45	6	10	70	3	58	128	70	24	0
8	407	43	5	15	97	5	46	100	70	26	0
9	402	45	3	9	80	6	47	123	58	30	0
10	443	50	5	9	97	6	53	120	70	33	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД ЕКОНОМСКИ ПАРТНЕРИ-ГРУПАЦИИ

во милиони евра	Вкупно	1. Развиени земји - вкупно	1.1. Европска унија	1.2. ЕФТА	1.3. Развиени земји	2. Западен Балкан	3. Земји во развој	4. Неразвиени земји	5. Останати
ИЗВОЗ									
2008	2,698	1,680	1,606	12	62	958	57	2	0
2009	1,937	1,132	1,093	14	25	716	64	25	0
2010	2,535	1,604	1,566	16	22	771	157	3	0
2011	3,198	2,043	1,938	23	82	879	260	15	0
1	222	150	142	2	6	51	21	0	0
2	240	167	160	2	6	53	19	0	0
3	252	162	155	2	5	69	20	0	0
4	278	181	172	2	6	79	19	0	0
5	286	181	173	2	5	81	24	0	0
6	260	159	154	2	3	79	21	0	0
7	239	142	134	2	6	72	24	1	0
8	279	169	165	1	3	89	19	3	0
9	313	193	184	2	7	87	29	4	0
10	286	188	179	2	6	76	21	1	0
11	266	172	154	2	16	75	17	3	0
12	277	180	165	2	14	67	26	3	0
2012									
1	211	145	129	1	14	47	19	0	0
2	237	174	161	2	12	46	14	2	0
3	268	185	173	3	9	67	15	1	0
4	240	155	145	1	8	70	13	3	0
5	279	185	169	2	14	72	20	2	0
6	277	188	171	2	14	67	19	3	0
7	274	182	174	3	6	65	22	4	0
8	248	159	150	2	7	64	25	0	0
9	271	180	168	2	10	65	26	0	0
10	262	171	161	3	6	66	23	2	0
УВОЗ									
2008	4,664	2,671	2,250	202	219	516	1,430	48	0
2009	3,637	2,198	1,899	93	205	428	972	39	0
2010	4,137	2,475	2,199	76	199	475	1,145	43	0
2011	5,038	3,066	2,739	128	199	574	1,347	52	0
1	429	292	271	8	13	33	100	4	0
2	394	225	200	13	13	47	119	3	0
3	389	214	186	10	18	44	127	4	0
4	442	250	224	10	16	48	139	5	0
5	404	267	243	9	15	46	85	5	0
6	394	253	229	9	15	50	86	5	0
7	409	237	214	8	15	49	117	6	0
8	428	241	215	10	15	48	135	5	0
9	438	299	269	12	18	52	84	4	0
10	397	253	215	14	24	52	88	4	0
11	456	266	236	11	19	49	137	4	0
12	457	267	237	14	17	56	130	4	0
2012									
1	369	225	202	12	12	35	105	3	0
2	356	192	168	12	12	34	126	4	0
3	440	276	249	12	15	55	104	4	0
4	458	318	288	10	20	49	87	4	0
5	454	298	269	10	20	51	98	6	0
6	395	262	240	6	16	50	78	5	0
7	413	292	271	8	14	50	63	8	0
8	407	279	257	6	16	49	73	6	0
9	402	273	242	11	21	48	75	6	0
10	443	297	271	9	17	55	86	6	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 12

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР									
	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
во милиони евра									
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
1-11.2012	369.6	102.0	267.6	992.1	143.8	848.3	1,361.8	245.9	1,115.9
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6
3	32.2	9.1	23.1	77.8	13.0	64.8	110.0	22.0	88.0
4	33.4	8.1	25.4	90.2	11.4	78.9	123.7	19.4	104.3
5	36.7	10.6	26.1	95.6	12.9	82.8	132.3	23.4	108.9
6	32.9	9.3	23.6	85.5	15.4	70.1	118.4	24.7	93.6
7	39.0	11.4	27.6	127.5	14.5	113.0	166.5	25.9	140.6
8	36.6	10.8	25.8	109.5	13.0	96.5	146.1	23.9	122.2
9	31.7	9.5	22.2	86.9	13.1	73.8	118.7	22.6	96.0
10	33.0	8.5	24.5	97.9	14.1	83.9	131.0	22.6	108.4
11	30.0	8.4	21.6	83.5	15.1	68.4	113.6	23.5	90.1

Извор: НБРМ.

Табела 13

НЕДК И РЕДК

	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.8	106.5	108.8	104.3	106.6
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.4
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.5	97.0
2008	100.6	98.7	98.0	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.4	99.5	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.7	95.2
1	106.8	97.4	91.2	100.9	94.5
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.6
3	106.5	97.8	91.8	102.9	96.6
4	106.4	97.4	91.5	102.7	96.5
5	105.9	96.6	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.5	89.6	100.7	94.5
8	107.5	96.5	89.7	102.9	95.7
9	107.6	95.7	89.0	102.0	94.8
10	107.8	95.6	88.8	101.9	94.6
11	107.7	95.9	89.0	101.5	94.2
12	107.6	96.1	89.3	101.8	94.6
2012					
1	107.5	97.8	91.1	100.8	93.8
2	107.5	98.0	91.1	102.6	95.4
3	107.8	97.5	90.4	103.7	96.2
4	106.2	96.4	90.8	101.7	95.8
5	108.2	97.9	90.5	103.7	95.9
6	109.1	97.6	89.4	104.4	95.7
7	108.7	96.1	88.5	103.7	95.4
8	108.9	97.2	89.3	103.1	94.7
9	109.2	97.7	89.4	104.7	95.8
10	108.8	96.7	88.9	103.9	95.5

Извор: НБРМ.

Табела 14

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000
3	50.9953	73.6944	46.5718	61.5016	51.0627	73.7558	46.0505	61.5050
4	51.1828	74.7904	46.7293	61.5394	51.2153	75.4693	46.5115	61.5301
5	51.3028	76.5755	47.9980	61.6301	51.2749	77.1936	49.5105	61.5812
6	51.2945	76.4874	49.2161	61.6075	51.2320	76.3908	48.9532	61.6321
7	51.2608	78.0377	50.0522	61.5723	51.2224	78.8845	50.2353	61.5181
8	51.2045	78.0567	49.7112	61.5004	51.2127	77.7415	49.0285	61.5013
9	50.8721	77.0299	47.8767	61.5031	50.8313	77.0638	47.5644	61.5008
10	50.8325	76.2839	47.4019	61.4990	50.8890	76.2831	47.4459	61.4994
11	51.0251	76.5473	47.9742	61.5015	51.0673	75.8768	47.3298	61.5004

Извор: НБРМ.

Табела 15

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I-XII.2011	Кумулативна промена I-XI.2012	Месечна промена XI.2012 / X.2012
	во милиони денари		
Примарни пари*	3,681	-1,040	-435
Депозити на држава	-658	-6,618	327
Девизни трансакции	9,820	478	-39
Банки	3,076	3,576	676
Држава	6,744	-3,098	-715
Благајнички записи	-6,301	7,185	-767
Репо операции	0	0	0
Расположив депозит	0	-2,601	-157
Останати ставки	820	516	201

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 16

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2011	Кумулативна промена I - XI.2012	Месечна промена XI.2012 / X.2012	Состојба XI.2012
	<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	4,641	-2,283	-478	51,361
Нето девизна актива	21,894	1,839	219	124,342
Нето домашна актива	-17,253	-4,122	-696	-72,981

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на издвоени ликвидни средства над обврската за задолжителна резерва.

Извор: НБРМ.

Табела 17

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2010				2011				2012				2010				2011				2012					
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври	ноември	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври	ноември				
	период во однос на претходен период, во %												годишни промени, во %													
M0	-4.3	7.9	-3.7	7.2	-3.4	2.4	-4.0	15.3	-9.0	7.0	1.4	-2.0	-0.9	19.8	27.1	9.5	6.6	7.6	2.1	1.8	9.5	3.1	7.7	13.7	6.2	6.6
M1	-3.7	4.5	2.4	6.7	-5.8	7.3	-0.9	6.6	-3.2	3.1	3.3	0.9	-2.4	7.4	10.3	12.2	9.8	7.5	10.4	6.9	6.9	9.8	5.5	9.9	10.8	10.9
M4	1.7	4.6	0.7	4.8	0.9	2.0	2.4	4.1	1.0	0.3	0.8	0.7	0.3	10.7	14.8	13.4	12.2	11.4	8.6	10.5	9.7	9.8	8.0	6.3	6.1	5.7
M4-денарски дел	1.4	6.6	0.5	6.7	0.1	2.7	2.5	8.5	3.0	1.3	2.3	0.8	-0.3	7.04	15.0	17.6	15.9	14.5	10.3	12.5	14.4	17.7	16.1	15.8	15.8	15.1

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.10.2012 година	Состојба на 30.11.2012 година	Месечна промена (ноември 2012/октомври 2012)	Годишна промена октомври 2012/октомври 2011)	Годишна промена ноември 2012/ноември 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во ноември 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во ноември 2012 година
	<i>во милиони денари</i>		<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни депозити	240,103	241,123	0.4	5.5	5.1	100%	100%
Денарски*	130,086	130,009	-0.1	16.3	15.5	-7.5	149.3
Девизни	110,018	111,114	1.0	-4.9	-4.9	107.5	-49.3
Депозити на домаќинства	171,727	172,626	0.5	9.0	8.5	88.2	116.0
Денарски*	81,648	82,339	0.8	24.8	23.4	67.8	133.4
Девизни	90,079	90,287	0.2	-2.2	-2.2	20.4	-17.4
Депозити на претпријатија од приватен сектор	53,098	53,581	0.9	-4.2	-4.7	47.3	-22.5
Денарски*	34,882	34,708	-0.5	3.6	3.3	-17.1	9.6
Девизни	18,216	18,872	3.6	-16.3	-16.6	64.4	-32.1

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври	ноември
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	7.6	5.7	5.5	5.1
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	16.9	16.4	16.3	15.5
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	-1.3	-4.6	-4.9	-4.9
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	5.9	0.3	0.0	-0.9
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	19.7	24.2	22.4	23.4
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	0.8	-3.4	-4.2	-4.7
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	10.9	9.2	9.0	8.5

Извор: НБРМ.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.10.2012 година	Состојба на 30.11.2012 година	Месечна промена (ноември 2012/октомври 2012)	Годишна промена октомври 2012/октомври 2011)	Годишна промена ноември 2012/ноември 2011)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во ноември 2012 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во ноември 2012 година
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни кредити на банките	217,145	217,877	0.3	5.9	5.6	100%	100%
Денарски*	163,107	164,386	0.8	9.4	9.5	174.6	124.6
Девизни**	54,037	53,491	-1.0	-3.5	-5.0	-74.6	-24.6
Домаќинства	86,715	86,935	0.3	6.6	6.2	30.1	44.5
Денарски	80,130	80,393	0.3	6.9	6.7	36.0	44.2
Девизни	6,585	6,542	-0.7	2.7	0.6	-5.9	0.4
Претпријатија	129,704	130,215	0.4	5.1	4.8	69.7	51.8
Денарски	82,301	83,315	1.2	11.4	11.8	138.5	76.8
Девизни	47,404	46,900	-1.1	-4.4	-5.8	-68.8	-25.0

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Табела 21

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2009				2010				2011				2012				
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	октомври	ноември
Вкупни кредити	25.3	14.3	6.4	3.5	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	7.5	6.6	5.9	5.6
Денарски	26.1	15.5	8.6	4.1	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	6.9	9.3	9.4	9.5
Девизни	22.9	10.4	-0.6	1.4	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	9.2	-0.6	-3.5	-5.0
Краткорочни	26.2	13.5	1.2	-2.2	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.4	5.6	3.6	3.6
Долгорочни	24.2	11.3	3.9	2.0	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	8.9	5.3	5.0	4.9
Претпријатија	23.8	13.1	5.6	3.7	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	7.6	6.3	5.1	4.8
Домаќинства	27.6	16.3	7.9	3.5	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	6.8	6.7	6.6	6.2

Извор: НБРМ.

Табела 22

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба XI.2012	Месечна промена XI.2012/ X.2012	Годишна промена XI.2012/XI.2011
	во милиони денари		
Девизни средства	38,097	2,087	1,798
Девизни обврски	37,627	2,209	4,063
Нето девизна актива	469	-123	-2,265

Извор: НБРМ.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ			
	ноември 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	3.73	0.00	-0.27
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	2.10	-0.07	0.11
	октомври 2012 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	7.9	0.0	-0.4
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.3	0.0	-0.5

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
	во %								
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13
VI	2.18	2.37	2.03	3.01	4.00	4.46	5.04	5.54	6.02
VII	2.12	2.32	2.06	3.02	4.02	4.51	5.04	5.54	6.03
VIII	2.20	2.39	2.07	3.03	4.03	4.49	5.04	5.53	6.03
IX	2.11	2.17	2.03	3.01	3.97	4.47	5.03	5.52	6.01
X	2.17	2.31	2.03	3.00	3.96	4.46	5.02	5.52	6.00
XI	2.10	2.22	2.02	2.94	3.92	4.40	4.97	5.47	5.96

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %				
	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
III.2012	8.6	5.2	7.1	2.3
VI	8.5	5.1	7.0	2.3
IX	8.4	4.9	6.9	2.2
X	8.4	4.9	6.9	2.1

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %				
	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
III.2012	8.0	2.9	6.8	0.8
VI	7.8	2.9	7.3	0.7
IX	7.8	2.6	7.1	0.7
X	8.3	2.7	6.9	0.7

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
III.2012	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
VI	8.3	8.8	9.6	5.0	4.8	6.6
IX	8.2	8.7	9.5	4.8	4.7	6.5
X	8.2	8.7	9.4	4.8	4.5	6.5

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ

	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
III.2012	9.0	5.6	8.4	4.1
VI	8.9	5.2	8.2	4.3
IX	8.7	5.1	8.1	4.0
X	8.7	5.1	8.1	4.0

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Каматни стапки на тековни сметки		Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
III.12	10.4	0.4	11.5
VI	10.3	0.3	11.5
IX	10.2	0.3	10.8
X	10.3	0.3	10.9

Извор: НБРМ.